

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 април 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Ферати Бајрам од Куманово УП 09-65/22 од 6 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-171 од 25 март 2022 година се ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-171 од 25 март 2022 година се ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Ферати Бајрам од Куманово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика) поднесе Приговор УП 09-65/22 од 6 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-171 од 25 март 2022 година на КЕЦ Куманово.

Според Електродистрибуција – парцелата е на 850 метри од нисконапонска мрежа односно 1350 метри од трафостаница, а нема урбанистичко-планска документација за тоа подрачје

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 12 април 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП 09-65/22 од 6 април 2022 година со прилог:
  - РОБСП 11-171 од 25 март 2022 година на КЕЦ Куманово
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од 8 април 2022 година со прилог:
  - GIS скица
  - Решение за запишување на земјоделско стопанство во единствениот регистар на земјоделски стопанства
  - Имотен лист бр. 19409 за КП бр. 3992, КО Куманово
  - БСП-1 образец од 17 март 2022 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, парцелата е на големо растојание од нисконапонската мрежа и нема урбанистичко-планска документација за тоа подрачје.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–65/22  
21 април 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски